



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 4 февруари 1987  
Скопје  
Број 2                      Год. XLIII

Аконтацијата за 1987 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 250 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

12.

Врз основа на член 34-а, став 2 од Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72, 30/77, 25/84, 31/84 и 44/85), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА ТАКСИ ЗА ДОЗВОЛИ И ЗА ВИЗИ ШТО СЕ ИЗДАВААТ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ**

1. Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешни работи на граничните премини, утврдена во Тарифниот број 5 од Тарифата на републичките административни такси („Службен весник на СРМ“ бр. 2/85) се менува и изнесува:

- |   |       |
|---|-------|
| 1) за државјани на СФРЈ:  |       |
| а) за дозвола за движење и задржување на граничен премин                                | 350   |
| б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин                      | 500   |
| 2) за странски државјани:   |       |
| а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во СФРЈ или за еден транзит | 2.500 |
| б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по                                  | 1.000 |
| в) за туристичка пропусница   | 1.400 |
| г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин                                | 400   |
| д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин                 | 400   |
| ѓ) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин                      | 600   |

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за таксите за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини („Службен весник на СРМ“ бр. 27/85).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-136/1  
22 јануари 1987 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

13.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за организирање на дејност за унапредување на образованието и воспитувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО**

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, со која за директор на Заводот е именуван м-р Киро Попоски, досегашен заменик на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-84/1  
9 јануари 1987 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

14.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

За заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција се именува инж. Стрезо Будевски, досегашен заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2241/1  
25 декември 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р Владо Камбовски, с. р.

15.

Врз основа на член 172 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

За заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција се именува инж. Јован Симонов, досегашен заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2240/1  
25 декември 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

16.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА**

За главен републички инспектор за техничка инспекција се именува инж. Драгутин Величковски, досегашен главен републички инспектор за техничка инспекција.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2239/1  
25 декември 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

17.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

За потсекретар во Републичкиот комитет за информации се назначува Павле Фиданчевски, досегашен секретар на Здружението за индустрија во Стопанската комора на град Скопје, со важност од 1. I. 1987 година.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2211/1  
25 декември 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

18.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура се назначува Косара Гочкова, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2210/1  
25 декември 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

19.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И МАЛО СТОПАНСТВО**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство се назначува Владимир Шелев, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2108/1  
25 декември 1986 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
д-р **Владо Камбовски**, с. р.

20.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

Се разрешува од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика Стеван Петревски, поради заминување на друга должно, заклучно со 31. XII. 1986 година.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-159/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
**Илија Филиповски**, с. р.

21.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

За помошник на републичкиот секретар за правосудство и управа се назначува Горѓи Проја, поранешен секретар на Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-160/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

22.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски се назначува Вецко Буревски, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-161/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

23.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд се назначува м-р Живко Маркоски, на работа во Собранието на општина „Карпош“ Скопје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-162/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

24.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура, сметано од 1 февруари 1987 година, се назначува Јован Ристов, в. д. технички директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-163/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

25.

Врз основа на член 55 од Законот за заштита од елементарни непогоди („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

1. Се разрешуваат претседателот, секретарот и членовите на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди поради истек на времето за кое се именувани:

- а) претседателот — инж. Никола Петровски;
- б) секретарот — Јован Чајковски;
- в) членовите: — Славко Спасовски, — Милован Таневски, — Благоја Герасимов, — м-р Крум Трајковски, — д-р Данаил Симовски, — инж. Илија Тодоровски, — Никола Чаушевски, — Бранко Стојчевски, — инж. Симеон Спасовски, — Славко Цоневски.

2. За претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди се именуваат:

- а) за претседател — м-р Бранко Живковиќ, помошник на републичкиот секретар за финансии;
- б) за секретар — Ратка Ковачева, советник на републичкиот секретар за финансии;
- в) за членови: — Славко Спасовски, самостоен стручен соработник во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, — Милисав Таневски, помошник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, — Благоја Герасимов, помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод, — Цвета Филиповска, потсекретар во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, — Никола Чаушевски, член на Колегијалниот работоводен орган на ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје, — Бранко Стојчевски, помошник на директорот на Републичкиот завод за статистика, — Славко Цоневски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

— м-р Крум Трајковски, главен републички градежен инспектор во Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

Бр. 17-164/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

26.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Никола Тодорчевски, уредник на Научната редакција на Трета програма на Радио Скопје, сметано од 1 февруари 1987 година.

Ова решение се објавува во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-176/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

27.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Љупчо Арсовски, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-177/1  
15 јануари 1987 година  
Скопје

Потпретседател  
на Извршниот совет,  
Илија Филиповски, с. р.

28.

Врз основа на член 160 точка 10 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ОБЛЕКАТА, ЧЕВЛИТЕ И ПОСЕБНАТА ЛИЧНА ОПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА ЗА КОИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ СРЕДСТВА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Под облека, чевли и посебна лична опрема во смисла на овој правилник се подразбираат поодделни

делови на униформата што на работник на милицијата му припаѓаат според Уредбата за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата.

###### Член 2

Времето на траењето на одделни делови на униформата се определува на 12, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 96 и 120 месеци.

#### II. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА

##### 1. Зимска униформа

###### Член 3

1. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата — мажи, изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски и два пара зимски чорапи — доколеници 12 месеци;

— за блуза, панталони, шапка (со две навлаки) и длабоки чевли 18 месеци;

— за ветровка со влошка 36 месеци и

— за капа титовка, теренски чевли, кожни нараквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци.

2. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на специјалната и посебните единици на милицијата и работниците на милицијата кои вршат работи на внатрешно обезбедување (Здуње и Солунска глава) изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски, два пара зимски чорапи — доколеници и теренски чевли 18 месеци;

— за блуза, панталони, шапка, длабоки чевли 24 месеци и

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, опасач со прекурамник, кожни нараквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци.

3. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата кои вршат работи на внатрешно обезбедување изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски, два пара зимски чорапи — доколеници, блуза, панталони, шапка, длабоки чевли, ветровка со влошка, ремен, капа титовка, теренски чевли, опасач со прекурамник, кожни нараквици, поткапа, шал и пуловер 60 месеци.

4. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за возачите изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски, два пара зимски чорапи — доколеници, блуза, панталони, шапка, длабоки чевли 24 месеци и

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, теренски чевли, опасач со прекурамник, кожни нараквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци.

5. Времето на траењето на поодделни делови на униформата на работниците на милицијата во станиците на милицијата од ридско-планинските подрачја изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски, два пара зимски чорапи — доколеници 12 месеци;

— за блуза, панталони, шапка, длабоки чевли и теренски чевли 24 месеци и

— за ветровка со влошка, ремен, капа титовка, опасач со прекурамник, кожни нараквици, поткапа, шал и пуловер 48 месеци.

###### Член 4

Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милиција — жени изнесува:

— за две кошули со долги ракави, две вратоврски и четири пара зимски хулахоп чорапи 12 месеци;

— за капа беретка, блуза, здолниште и панталони 18 месеци;

— за ветровка со влошка, 36 месеци и

— за кожни нараквици, чизми, опасач со прекурамник, шал и пуловер 48 месеци.

## 2. Летна униформа

### Член 5

1. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата — мажи, изнесува:

- за еден пар плиткы чевли и четири пара чорапи 12 месеци;
- за кратка виндјакна, два пара панталони и шапка 24 месеци;
- за три кошули со кратки ракави со нараменици 36 месеци и
- за мантил за дожд 48 месеци.

2. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на специјалните единици на милицијата, изнесува:

- за еден пар плиткы чевли и четири пара чорапи 18 месеци;
- за кратка виндјакна, два пара панталони и шапка 48 месеци и
- за три кошули со кратки ракави со нараменици 36 месеци и

3. Времето на траењето на поодделните делови на униформата за работниците на милицијата кои вршат работи на внатрешно обезбедување изнесува:

- за еден пар плиткы чевли, четири пара чорапи, кратка виндјакна, два пара панталони, шапка, три кошули со кратки ракави со нараменици 60 месеци.
- 4. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за возачите изнесува:
- за еден пар плиткы чевли и четири пара чорапи 18 месеци;
- за кратка виндјакна, два пара панталони и шапка 30 месеци;
- за три кошули со кратки ракави со нараменици 36 месеци и
- за мантил за дожд 60 месеци.

### Член 6

Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работници на милицијата — жени изнесува:

- за два пара плиткы чевли и четири пара чорапи 12 месеци;
- за две здолништа, два пара панталони, капа беретка и кратка виндјакна 24 месеци;
- за три кошули со кратки ракави со нараменици 36 месеци и
- за мантил за дожд 48 месеци.

## 3. Времето на траењето на деловите кои што припаѓаат покрај зимската и летната униформа

Времето на траењето на деловите кои што припаѓаат покрај зимската и летната униформа изнесува:

- за ремен 36 месеци и
- за опасач со прекурамник и футрола за пиштол 48 месеци.

## III. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ЗАДАЧИ

### Член 7

1. Времето на траењето на поодделни делови на зимската униформа на работниците на специјалната и посебните единици на милицијата изнесува:

- за волнена маица со рол крагна 18 месеци и
- за виндјакна, панталони, капа титовка и ветровка 60 месеци.

2. Времето на траењето на поодделни делови на летната униформа за работниците на специјалната и посебните единици на милицијата изнесува:

- за виндјакна, панталони, капа титовка, две кошули со кратки ракави и две кошули со долги ракави 60 месеци.

3. Времето на траењето на поодделни делови на зимската бела униформа изнесува:

- за виндјакна со ѓулавка и панталони 60 месеци.

4. Времето на траењето на поодделни делови на планинарската униформа за работниците на милицијата кои вршат длабинско обезбедување на државната граница, работниците на специјалната единица на милицијата и работниците на милицијата кои вршат внатрешно обезбедување (Здуње и Солунска Глава) изнесува:

- за ветровка, волнени доколеници, натколеници, волнена капа, планинарска капа, фланелска кошула, волнени и заштитни нараквици и волнен ѓемпер 48 месеци;
- за панталони-пумпарици, панталони за ветер, планинарски чевли и полуланцерки со високи наврвки (гамашы) 72 месеца и
- за алпинистички шлем 18 месеци.

5. Времето на траењето на поодделни делови од скијачката униформа за специјалната и посебните единици на милицијата изнесува:

- за пуловер и маица со рол крагна 48 месеци;
- за скијачка јакна — елек, скијачки панталони, скијачки нараквици, скијачка капа и скијачки горни панталони 96 месеци и
- за скијачки чевли и војнички скијачки чевли 120 месеци.

6. Времето на траењето на поодделни делови на летната бела униформа за работниците на милицијата кои повремено се ангажираат на работите околу регулирањето на сообраќајот за време на туристичката сезона изнесува:

- за четири пара чорапи и две маици 24 месеци;
- за блуза, панталони, чевли и нараквици 48 месеци и
- за тропски шлем 120 месеци.

7. Времето на траењето на поодделни делови на летната бела униформа за работниците на милицијата — жени кои повремено се ангажираат на работите околу регулирањето на сообраќајот за време на туристичката сезона изнесува:

- за четири пара чорапи и две маици 24 месеци;
- за блуза, здолниште, чевли и нараквици 48 месеци и
- за тропски шлем и торбичка 120 месеци.

8. Времето на траењето на поодделни делови на кожната односно униформа за работниците на милицијата кои вршат служба со мотоцикли изнесува:

- за платнени панталони и блуза 36 месеци;
- за виндјакна, панталони, нараквици со продолжена надлактица и чизми 60 месеци и
- за кацига со визир и вграден микрофон и слушалки 120 месеци.

9. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата кои извршуваат задачи на пловни објекти изнесува:

- за кратка виндјакна и панталони 36 месеци.

10. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата кои извршуваат задачи на летачки објекти изнесува:

- за летачки комбинезон 36 месеци и
- за кратка виндјакна, капа со заштитници на ушите, нараквици и летачки чизми 60 месеци.

11. Времето на траењето на поодделни делови на униформата за работниците на милицијата кои вршат задачи на оклопни транспортери изнесува:

- за комбинезон, кратка виндјакна и тенковска капа 60 месеци.

## IV. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛОВИ НА УНИФОРМАТА

### Член 8

1. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата кои вршат работи на редовно обезбедување, а по потреба и други работници на милицијата ако тоа го налагаат климатските услови изнесува:

- за стражарска бунда, стражарски чизми и стражарски нараквици 96 месеци.

2. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата — возачи на моторни возила кои вршат контрола на сообраќајот, возачи на моторни чамци и работници

на милицијата кога при контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница вршат преглед и претрес на моторни возила изнесува:

— за работно одело и гумени чизми 36 месеци;

3. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на водичите на службени кучиња изнесува:

— за работно одело и гумени чизми 12 месеци.

4. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата кога вршат работи и работни задачи со коњи изнесува:

— за чакшири, мамузи и коњички чизми 60 месеци.

5. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата кога вршат непосредно регулирање на сообраќајот на патиштата изнесува:

— за флуоресцентни долактици 18 месеци.

6. Времето на траењето на пишталката со гајтан за сите работници на милицијата изнесува 36 месеци.

7. Времето на траењето на торбичката на работниците на милицијата кога вршат патролна или позорна дејност или придружба на возови, работи на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како и на работниците на милицијата кога вршат други работи кога е тоа потребно изнесува 60 месеци.

8. Времето на траењето на две ленти на дежурен за работниците на милицијата кога вршат работи на дежурство во станиците односно самостојните одделења на милицијата и во Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита изнесува 12 месеци.

9. Времето на траењето на дополнителните делови на униформата на работниците на милицијата од постојаниот и резервниот состав изнесува:

— за ранац и шлем 120 месеци.

#### V. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА УНИФОРМАТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА МИЛИЦИЈАТА

##### Член 9

Времето на траењето на поодделни делови на униформата на работниците во резервниот состав на милицијата изнесува:

— за една кошула со долги ракави и една со кратки ракави, две вратоврски, четири пара чорапи, два пара зимски чорапи-доколеници, плитки чевли и ремен 60 месеци;

— за блуза, панталони, капа титовка, ветровка со влошка, мантил за дожд, теренски чевли, опасач со прекурамник, поткапа, шал и пуловер 96 месеци

#### VI. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ВОЕНАТА УНИФОРМА

##### Член 10

За сите работници на милицијата времето на траењето на деловите од воената униформа (блуза, панталони и капа титовка) се определува по потреба.

#### VII. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕТО НА ЦИВИЛНАТА ОБЛЕКА

##### Член 11

1. Времето на траењето на поодделни делови од цивилната облека за работниците на милицијата кои вршат работи на внатрешно обезбедување во објекти изнесува:

— за палто, панталони, елек, три кошули, две вратоврски, четири пара чорани и два пара плитки чевли 12 месеци и

— за мантил 48 месеци.

2. Времето на траењето на поодделни делови од цивилната облека за возачите изнесува:

— за палто, панталони, елек, три кошули, две вратоврски, четири пара чорапи и два пара плитки чевли 18 месеци и

— за мантил 48 месеци.

##### Член 12

Деловите на униформата пропишани со Уредбата за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата се издаваат лично на работникот со исклучок на: зимска бела униформа, планинска униформа, скијачка униформа, платнена униформа, кожна униформа, униформа за извршување на задачи на пловни објекти, униформа за извршување на задачи на оклопни транспортери, летна бела униформа, стражарска бунда, стражарски чизми, стражарски нараквици, чакшири, коњички чизми и мамузи што се издаваат на станицата односно самостојното одделение на милицијата.

##### Член 13

На работник на милицијата нема да му се заменат деловите на униформата по истекот на предвиденото време на траење пропишано со овој правилник:

1. За онолку месеци за колку што се наоѓал на боледување или бил оддалечен од вршењето на работите и работните задачи или од работната заедница;

2. За онолку месеци за колку што обавувал други работи и работни задачи, а за чие обавување не носел униформа и

3. Ако до пензионирањето по сила на законот му преостанале помалку од 6 месеци.

##### Член 14

Ако на работник на милицијата во рок од 6 месеци од денот на примањето на униформата му престане работниот однос во органот на управата надлежен за внатрешни работи, истата ја враќа на органот на управата надлежен за внатрешни работи од кого ја примил. Вратената униформа се дава на користење на друг работник на милицијата.

##### Член 15

Работникот на милицијата кој ќе ја оштети униформата или делови од истата, освен при вршење на службени задачи, ќе ја надомести со свои средства и замени со нова.

##### Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за времето на траењето на облеката, чевлите и посебната лична опрема на работниците на милицијата за кои се обезбедуваат средства во буџетот на Републиката, („Службен весник на СРМ“ бр. 34/81).

##### Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 262-820

20 јануари 1987 година

Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
Александар Андоновски, с. р.

#### 29.

Врз основа на член 24 од Законот за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/86), републичкиот секретар за финансии донесува

### У П А Т С Т В О

**ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕ, УПЛАТУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЗАЕМОТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И ТЕКСТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ**

1. Работите на запишувањето, уплатувањето, користењето и враќањето на средствата од заемот за вработување се вршат на начинот утврден со Законот за заемот за вработување (Законот) и со ова упатство.

### Начин на пресметување и уплатување на задолжителниот заем

2. При исплатувањето на личните доходи, односно надоместоците на личните доходи и пензиите, на обврзниците на заемот за вработување од член 3, став 1, алинеја 1, 2 и 8 на Законот, исплатните благајни на корисниците на општествени средства пресметуваат и уплатуваат средства на име заем за вработување на пресметаниот личен доход, односно надоместокот на личниот доход и пензијата.

3. Работните луѓе од член 3, став 1, алинеја 3 и 4 на Законот, при исплатата на личните доходи на работниците вработени кај нив, пресметуваат и уплатуваат средства на име заем за вработување.

4. Општинскиот орган на управата надлежен за работите на приходите односно Управата за приходи на град Скопје (органот за приходи) ги пресметува средствата на име заем за вработување за работните луѓе од член 3, став 1 алинеја 3, 4 и 5 на Законот.

5. Во смисла на член 4, алинеја 2 од Законот, како личен доход за обврзниците што се оданочуваат според вистински доход се смета основницата за оданочување — чистият приход, а за обврзниците што се оданочуваат паушално обврската за плаќање заем се пресметува на основницата на која се пресметуваат приднесите од личен доход.

6. Корисниците на општествените средства односно исплатните благајни најдоцна до 31 јануари 1987 година до Службата на општественото книговодство каде се води цивната жиро-сметка доставуваат потребни податоци за плаќање на заемот на образец пропишан од Стопанската банка — Здружена банка — Скопје, кој се обезбедува во организационите единици на Службата на општественото книговодство.

7. При исплатата на личниот доход, односно надоместокот на личниот доход и пензијата од точка 2 и 3 на ова упатство, исплатните благајни ги уплатуваат средствата на име заем за вработување на посебната сметка во Стопанската банка — Здружена банка — Скопје 40100-620-42 (984000350).

Исплатните благајни ја вршат уплатата на средствата на име заем за вработување со вирмански налог-образец број 40 СОКЈ (општ налог за пренос).

Исплатните благајни на корисниците на општествени средства доставуваат со налогот за уплатата на средствата за заем до Службата на општественото книговодство и список на лицата за кои се врши уплата, со назначување на износот за секој обврзник.

Службата на општественото книговодство, по срамнувањето на износот од налогот со збирот на износот од списокот на исплатната благајна, доставува примерок од списокот до Стопанската банка — Здружена банка — Скопје (Банката).

8. Обврзниците на заемот од точка 4 на ова упатство ги уплатуваат средствата на име заем за вработување на сметката од точка 7, став 1 на ова упатство врз основа на налог на органот, тримесечно, кога вршат и уплата на аконтација на данокот.

Органот за приходи, по утврдувањето на обврската за заемот за вработување, изготвува список на обврзниците за заемот за тековната година и го доставува до Банката.

За извршените уплати, Банката го известува органот за приходи полугодишно.

9. При уплатата на заемот во налозите од точката 7 и 8 на ова упатство се наведува дека уплатата се однесува на заемот за вработување.

### Запишување и плаќање на заемот врз доброволна основа

10. Запишувањето на заемот се врши на места определени за запишување на заемот од страна на општинските комисии за организирање на работите и за реализација на заемот (општински комисии).

11. Местата за запишување на заемот за работните луѓе и граѓаните што се вработени или што живеат во другите републики и автономни покраини, како и за работниците на привремена работа во

странство, иселениците и други, ги определува координационото тело од член 20 на Законот.

Место за запишување на заем може да се формира и надвор од Републиката, односно СФРЈ, во претставништвата на Стопанската и на другите банки, претставништвата на Стопанската комора во странство, во сопствените и во мешовитите претпријатија во странство и деловните единици во странство, како и во претставништвата на ОЗТ во странство и во дипломатските односно конзуларните претставништва, како и во југословенските клубови во странство, определени од координационото тело од став 1 на оваа точка.

12. Координационото тело и општинските комисии ги доставуваат на Банката список на местата за запишување на заемот.

13. Запишувачите на заем врз доброволна основа пополнуваат писмена изјава за висината на запишаниот заем, начинот и роковите за уплата на заемот, со овластување исплатната благајна да врши задржување на рати на запишаниот заем од редовниот месечен личен доход, односно пензијата и други примања (Образец број 1) или изјава за начинот и за рокот на уплатата, односно наплатата на заемот во случај кога не се врши преку исплатната благајна (Образец број 2).

Работниците на привремена работа во странство, иселениците и други пополнуваат изјава за доброволно запишување на заем (Образец број 3).

14. Заемот врз доброволна основа се уплатува на сметката од точка 7 на ова упатство.

Работниците на привремена работа во странство, иселениците и други што уплатуваат заем во девизи, девизните средства ќе ги уплатуваат на сметката број 257380350 — Стопанска банка — Здружена банка — Скопје — Дознака на граѓани од странство за кукување хартии од вредност.

15. Доколку запишувачот на заемот за време на траењето на уплатата на заемот ја напушти организацијата кај која го запишал заемот, таа организација е должна да ја известат новата организација за висината на запишаниот и на уплатениот заем и да ја достави изјавата за запишаниот заем.

### Евиденција за запишувањето и за уплатувањето на заемот

16. Банката води евиденција за уплатениот заем по уплатувачи на заемот согласно со член 10, став 2 на Законот, врз која основа по истекот на годината и на крајот на уплатниот период врши усогласување на состојбата со исплатните благајни.

17. Банката води евиденција за запишувањето и за уплатата на заемот врз доброволна основа, по уплатувачи.

### Обврзници за заемот за вработување и дистрибуција на обврзниците

18. Обврзниците за заемот од сите апоени ќе се изработат во големина 205 x 285 мм, и во различна боја по апоени.

Обврзницата се состои од два дела: самата обврзница на која се отпечатени сите битни елементи и талон, кој се состои од 5 ануитетски купони.

На лицето на обврзницата е содржан следниов текст:

„Серија \_\_\_\_\_ Број \_\_\_\_\_

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОБВРЗНИЦА

за заем за вработување во СР Македонија на износ \_\_\_\_\_ (ознака на номиналната вредност на обврзницата со бројки и букви) кој износ ќе се исплати на доносителот на обврзницата во 5 еднакви годишни ануитети со 10% камата годишно.

Обврзницата е издадена на 1 март 1991 година, во Скопје.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР  
ЗА ФИНАНСИИ,

На опачината на обврзницата е содржан следниот текст:

„Заем за вработување

Обврзницата е издадена врз основа на Законот за заемот за вработување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/86).

Емисионите и ануитетските работи и исплатата на обврзниците по заемот ги врши Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

По оваа обврзница е пресметана каматата од денот на уплатувањето на заемот што е содржана во ануитетските купони.

Правото на наплата на ануитетските купони застарува за три години од денот на нивната достапност за наплата.

Амортизационен план

Главница	Отплата	Камата	Годишен ануитет	Реден број на купонот
----------	---------	--------	-----------------	-----------------------

(податоците се печатат на секоја обврзница по апосени).“

Талонот ги содржи ануитетските купони од број 1 до 5 и гласи:

„Серија \_\_\_\_\_ Број на обврзницата \_\_\_\_\_

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

АНУИТЕТСКИ КУПОН

на обврзницата за заем за вработување

(ознака на вредноста со бројки)

Достасува за наплата на 1 мај \_\_\_\_\_ година.“

На обврзницата на горниот дел, како и на секој ануитетски купон, се става грбот на Социјалистичка Република Македонија, а во долниот дел на лицето на обврзницата се става и печатот на Републичкиот секретаријат за финансии.

19. Исплатните благајни, како и органот за приходи требаат обврзници кај Банката и обезбедуваат сигурност во пренесувањето, чувањето и дистрибуирањето на обврзниците.

За уплатувачите на доброволниот заем Банката обезбедува врачување на обврзниците.

На уплатувачите на заемот обврзниците им се врачуваат со потпис на список во два примероци, од кои еден останува во Банката.

Обврзниците од заемот, кои не им се врачени на уплатувачите на заемот од кои и да било причини, ќе се вратат на Банката со список на обврзниците, од каде уплатувачите на заемот ќе можат подоцна да ги подигнат.

**Евиденција за одобрување и наплата на кредитите**

20. Банката води евиденција за одобрените кредити по корисници, намени и по општини.

21. При одлучувањето за пласманот на средствата Банката обезбедува ануитетите по дадените кредити да бидат усогласени со висината на ануитетите за враќање на заемот и се грижи за навремена наплата на распоредените ануитети, за да може да се изврши обврската за враќање на заемот на уплатувачите.

**Завршни одредби**

22. Составен дел на ова упатство се обрасците 1, 2 и 3 кои се отпечатени кон ова упатство.

23. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-3454/1-86  
27 јануари 1987 година  
Скопје

Републички секретар  
за финансии,  
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

Образец број 1

(име, татково име и презиме на запишувачот)

(место и датум)

(назив на организацијата на здружен труд или на

друга организација)

ИЗЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ од дин. \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_)

Ја овластувам својата исплатна благајна да врши запирање на ратите од моите редовни месечни примања во назначениот износ и задржаните рати да ги дозначува во корист на определената сметка кај Службата на општественото книговодство.

Запишаниот заем ќе го уплатувам во \_\_\_\_\_ рати по дин. \_\_\_\_\_, почнувајќи од \_\_\_\_\_ година, а најдоцна до \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_ година.

Обврзниците за уплатениот износ на заемот ќе ми ги доставите на адреса: \_\_\_\_\_

Секоја промена на адресата ќе ѝ ја пријавам на општината, односно на местото за запишување или за уплата.

(потпис на запишувачот на заемот)

Образец број 2

(име, татково име и презиме на запишувачот)

(место и датум)

ИЗЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА  
ВРАБОТУВАЊЕ ВРЗ ДОБРОВОЛНА ОСНОВА

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ од дин. \_\_\_\_\_ (со букви: \_\_\_\_\_)

Уплатата на запишаниот заем ќе ја вршам сам на уплатното место \_\_\_\_\_, во корист на определената сметка кај Службата на општественото книговодство.

Запишаниот заем ќе го уплатувам во \_\_\_\_\_ рати, по дин. \_\_\_\_\_, почнувајќи од \_\_\_\_\_ година, а најдоцна до \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_\_ година.

Обврзниците на уплатениот износ на заемот ќе ми ги доставите на адреса: \_\_\_\_\_

Секоја промена на адресата ќе ѝ ја пријавам на општината, односно на местото за запишување и уплатување.

(потпис на запишувачот на заемот)

Образец број 3

(име, татково име и презиме на запишувачот)

(адреса во странство)

(место и датум)



## ИЗЈАВА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И УПЛАТА НА ЗАЕМОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА И ПРЕСТОЈ ВО СТРАНСТВО, ИСЕЛЕНИЦИТЕ И ДРУГИ

Со ова изјавувам дека запишувам заем во износ

од \_\_\_\_\_, (со букви: \_\_\_\_\_).  
(валута и износ)

Запишаниот заем ќе го уплатам одеднаш, односно

во \_\_\_\_\_ рати, по \_\_\_\_\_,  
(валута и износ)

а најдоцна до 28 февруари 1991 година.

Неотповикливо ја овластувам Стопанската банка — Здружена банка — Скопје дозначениот девизен износ на сметката на оваа банка да го откупи за динари по курсот на денот на откупот и динарскиот износ да го уплати на сметката на заемот за вработување.

Динарската противвредност за откупените девизи што сум ги платил-а на сметката за заемот за вработување претставува моја уплата за заемот, за кој износ со пресметаната камата банката ќе ми издаде обврзници.

Обврзниците на уплатениот динарски износ за заемот ќе ми ги доставите на адреса: \_\_\_\_\_

(потпис на запишувачот на заемот)

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

7.

Врз основа на член 35 од Законот за старосното осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 15/78) и член 26 став 1 точка 8 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), а во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

## Член 1

Земјоделците осигуреници — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а се обврзници за плаќање на данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, и земјоделците чии брачни другари се вработени во здружениот труд со општествени средства или вршат самостојна дејност, за 1987 година ќе плаќаат придонес за старосно осигурување и тоа:

— 14 насто од катастарскиот приход на осигуреникот, и

— 2.000 динари по семејство.

## Член 2

Земјоделците — глави на семејствата кои со други семејства живеат во едно земјоделско домаќинство, а не се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 2.000 динари.

## Член 3

Земјоделците кои вршат земјоделска дејност со земјиште земено под закуп и лицата кои исклучиво се занимаваат со сточарство или риболов, а не се обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, придонесот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фиксен износ кој се утврдува во висина на просечната обврска на осигурениците кои плаќаат придонес во фиксен износ и во процент од катастарскиот приход од подрачјето на општината со кој се обезбедуваат средства за минималните старосни пензии и семејните пензии до висината на минималната старосна пензија.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-4018/1

17 декември 1986 година

Скопје

Претседател,  
Мефил Имери, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ  
СООБРАЌАЈ

8.

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седиште во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, на седницата одржана на 28 јануари 1987 година, донесе

## ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

## Член 1

Во Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републиката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81, 32/82 и 4/86), во член 2 ред петти стапката од „1,20“ се заменува со стапката „0,70“.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 95

28 јануари 1987 година

Скопје

Претседател,  
Јован Павловски, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА  
ГРАД СКОПЈЕ

9.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 1987 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ**

## Член 1

Стапката на придонесите за здравствена заштита на работниците се утврдува на 8,6% и тоа:

— 4,0% за задолжителните видови на здравствена заштита,

— 4,6% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заседницата.

## Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,4%.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-14857/4-1  
13 јануари 1987 година  
Скопје

Претседател,  
прим. д-р **Ксенија Беговиќ-Груевска**, с. р.

10.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 1987 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

## Член 1

Висината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 20% придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 1200 динари придонес по член на домаќинството на корисникот на здравствена заштита.

## Член 2

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност за земјоделците што вршат земјоделска дејност во ридско-планинските подрачја се утврдува на 10%.

## Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

— 67% за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита,

— 33% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-14857/4-2  
13 јануари 1987 година  
Скопје

Претседател,  
прим. д-р **Ксенија Беговиќ-Груевска**, с. р.

11.

Врз основа на член 161 став 1 точка 15 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 13 јануари 1987 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО**

## Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-14857/4-3  
13 јануари 1987 година  
Скопје

Претседател,  
прим. д-р **Ксенија Беговиќ-Груевска**, с. р.

**ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ**

12.

Врз основа на член 26, а согласно член 88 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование, и општествена заштита на децата на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир, на VI-та седница, одржана на 26 декември 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1987 ГОДИНА**

## Член 1

Стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир во 1987 година изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос — 6,00% од кои 4,50% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од земјоделска дејност — 1,90% од кои 0,40% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествената заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска или друга стопанска дејност — 7,50% од кои 6,00% за основното воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност или услуга 7,50% од кои 6,00% за основно воспитание и образование и 1,50% за општествена заштита на децата.

**Член 2**

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и од социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 3%, од кои 2,25% за основното воспитание и образование и 0,75% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско музичките дејности уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 став 1 алинеја 1 од оваа одлука или 4,20%, од кои 3,15% за основното воспитание и образование и 1,05% за општествената заштита на децата.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 08-85

31 декември 1986 година

Скопје

Претседател,  
Бојко Киранџиски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — БЕРОВО****13.**

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), и член 14 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Берово, Собранието на Заедницата за вработување, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општината Берово за 1987 година се утврдува на 0,75%.

**Член 2**

Придонесот за вработување го уплатуваат работодавците и членови на Заедницата за вработување.

**Член 3**

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) и

— за работодавецот — основицата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основицата што ја утврдува Републичката СИЗ за вработување.

**Член 4**

За начинот на пресметувањето и уплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветни одредби од Законот за даноците на граѓаните

Облогот на наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

**Член 6**

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Берово“.

Бр. 02-416/1

25 декември 1986 година

Берово

Претседател,  
Гоце Здравковски, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГОСТИВАР****14.**

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправниот интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 од Статутот на Општинската самоуправниот интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1986 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО КОРИСТ НА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ГОСТИВАР****Член 1**

За извршување на задачите на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Гостивар, за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното, основното воспитание и образование и општествена заштита на децата, работниците и другите работни луѓе обезбедуваат средства од личен доход по стапки на придонеси утврдени со оваа одлука.

**Член 2**

Од 1 јануари 1987 година стапките на придонесите од личен доход ќе изнесуваат:

А. За дејноста основно воспитание и образование:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанските и општествените дејности, 6,00%,

2. придонес од личен доход за вршење на земјоделска дејност, 2,50%,

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност, 7,00%.

Б. За дејноста општествена заштита на децата

1. придонес од личен доход на работниците од стопанските и општествените дејности, 1,75%,

2. придонес од личен доход за вршење на земјоделска дејност, 0,30%,

3. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност 1,00%

**Член 3**

Организациите на здружен труд од областа на општествените дејности на: основно образование (120111), насоченото образование (120122), КДУ „Детска радост“ — Гостивар (130012) и Средношколскиот дом „Бранко Станосвиќ“ — Гостивар (130212) нема да плаќаат придонес за основно воспитание и образование и за општествена заштита на децата.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

**Член 5**

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките број 0901-702/2 од 14 ноември 1985 година и 08-469/1 од 26 декември 1985 година.

Бр. 0901-992/7

26 декември 1986 година

Гостивар

Претседател,  
Аритон Веселиноски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ДЕБАР

15.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 16 од Статутот на СИЗ за вработување — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА

## Член 1

Стапката на придонесот за вработување на подрачјето на општината Дебар за 1987 година се утврдува на 0,60% од бруто личните доходи на вработените од областа на стопанството и нестопанството.

## Член 2

Организациите на здружен труд од основното образование и средното насочено образование и од социјалната заштита и организациите од културните дејности ќе плаќаат придонес по стапка од 0,30% од бруто личните доходи.

## Член 3

Лицата вработени кај приватните работодавци ќе плаќаат придонес за вработување по стапка од 0,60% на личен доход (бруто л. д.)

Работодавците ќе плаќаат придонес за вработување врз основа на основицата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

## Член 4

Лицата привремено вработени во странство ќе плаќаат придонес за вработување по стапка од 45% од основицата на нето личен доход месечно, што е регулирано со одлука на Собранието на Републичката СИЗ за вработување.

## Член 5

За работодавците и работниците вработени кај нив, работниците вработени во странство, придонесот за вработување стасува за плаќање до 30 во месецот за претходниот месец.

Работникот не може да го уплати придонесот за вработување по престанокот на работата во земјата и странство.

## Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-233/1

29 декември 1986 година

Дебар

Претседател,

Јован Панчевски, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СВЕТИ НИКОЛЕ

16.

Врз основа на член 34 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 7 став 5 од Статутот на Општинската СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА И ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РСИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 1987 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на придонес што ги плаќаат основните организации на здружен труд од остварен доход, работните луѓе од личен доход во нестопанството, граѓаните кои вршат земјоделска дејност и граѓаните кои вршат самостојна стопанска и нестопанска дејност заради обезбедување на средства на Општинската СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање — Свети Николе и здружување на средства во Републичката СИЗ за физичка култура.

## I. ДЕЈНОСТ ОД КУЛТУРАТА, ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕТО

## Член 2

Во 1987 година се утврдуваат стапки на придонес за реализирање на програмите од областа на културата, информирањето и техничката култура и тоа:

1. придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,70%, од кои 0,60% за култура и информирање, а 0,10% за техничка култура;
2. придонес од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,30%;
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,30%;
4. придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,50%.

## Член 3

Организациите на здружен труд од предучилишното и основното воспитание и образование, како и организациите на ЗТ од средното насочено образование, придонес од личен доход од работен однос ќе плаќаат по стапка од 0,15%.

## II. ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

## Член 4

Во 1987 година за финансирање на дејноста од физичката култура се утврдуваат следните стапки на придонес и тоа:

1. придонес од остварен доход во стопанството, по стапка од 0,50%;
2. придонес од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,30%;
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 0,30%;
4. придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,50%.

## Член 5

Организациите на здружен труд од предучилишното и основното воспитание и образование, како и организациите на ЗТ од средното насочено образование, придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 0,15%.

## Член 6

Од основот утврден во член 4 од оваа одлука ОСИЗ здружува средства во Републичката СИЗ за физичка култура за остварување на Програмата од општ интерес за Републиката во апсолутен износ од 2.885.497 динари. Висината на овие средства ќе бидат коригирани во согласност со Резолуцијата на општата и заедничка потрошувачка во Републиката за 1987 година.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 1203-44

26 декември 1986 година

Свети Николе

Претседател,  
Драган Донеv, с. р.

17.

Врз основа на член 13 став 1 и 2 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 26 став 9 од Статутот на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Свети Николе, Собранието на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 17 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА 1987 ГОДИНА**

#### I. ДЕЈНОСТ ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

##### Член 1

Стапките на придонесот од личен доход на работниците за финансирање на дејноста на основното воспитание и образование за 1987 година изнесуваат:

- од личен доход од работен однос, по стапка од 5,00%;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,00%;
- од личен доход од занаетчиска дејност, по стапка од 6,00%.

##### Член 2

Организациите на здружен труд од предучилишното и основното воспитание и образование, како и организациите на ЗТ од насоченото образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 2,50%.

#### II. ДЕЈНОСТ ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

##### Член 3

Стапките на придонесот од личен доход од работен однос за финансирање на дејноста на општествената заштита на децата за 1987 година изнесуваат:

- од личен доход од работен однос, по стапка од 1,85%;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,20%;
- од личен доход од занаетчиска дејност, по стапка од 2,00%.

##### Член 4

Организациите на здружен труд од предучилишното и основното воспитание и образование, како и ОЗТ од насоченото средно образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 0,93%.

##### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 150

25 декември 1986 година  
Свети Николе

Претседател,  
Адо Станојков, с. р.

#### ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ

18.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 32 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 12 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ВО ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СВЕТИ НИКОЛЕ ВО 1987 ГОДИНА**

##### Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средствата во Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети Николе, број 0802-48 („Службен весник на СРМ“ бр. 1/86) продолжува и во 1987 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 46

18 декември 1986 година  
Свети Николе

Претседател,  
Фетка Ефремова, с. р.

#### ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КОЧАНИ

19.

Врз основа на член 101 став 1 и 103 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и член 170 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општина Кочани“ бр. 1/85), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО**

##### Член 1

Одлуката за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, број 0203-156 од 20 февруари 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/85), продолжува да важи и во 1987 година.

##### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-818

26 декември 1986 година  
Кочани

Претседател,  
Благој Ситновски, с. р.

20.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општина Кочани“ бр. 1/85), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1987 ГОДИНА**

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена

заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основици.

#### Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци, претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

- за неквалификувани работници и домашните помошнички 36.000 динари,
- за полуквалификуваните работници 45.000 динари,
- за квалификуваните работници 54.000 динари,
- за висококвалификуваните работници 63.000 динари,
- за работници со висока стручна подготовка 72.000 динари.

Основиците се утврдени во нето износ.

Доколку во текот на годината износите предвидени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основица се зема гарантираниот личен доход во СРМ.

#### Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-381 од 28 мај 1986 година.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-820

26 декември 1986 година

Кочани

Претседател,

Благој Ситновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ОХРИД

### 21.

Врз основа на член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на заедницата за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита и за утврдување на правата на здравствената заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за кои со Законот на здравствена заштита не е утврдена основица за придонес.

#### Член 2

Основицата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствената заштита на лицата вработени кај приватни работодавци се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници 40.000 динари
- за полуквалификувани работници 50.000 динари
- за квалификувани работници (стручно оспособување) 70.000 динари
- за висококвалификувани работници 100.000 динари.

#### Член 3

За вработените лица кај приватни работодавци основицата се утврдува според школската подготовка и тоа:

- со средна школка подготовка 70.000 динари
  - со виша школка подготовка 80.000 динари
  - со висока школка подготовка 100.000 динари.
- За приватници со работен стаж до 1 година овие основици се намалуваат за 30%.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 05-4063

29 декември 1986 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

### 22.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствената заштита и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на заедницата за здравствена заштита — Охрид, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделските осигуреници при Општинската заедница за здравствена заштита — Охрид, за 1987 година.

#### Член 2

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита во 1987 година:

- а) за задолжителни видови здравствена заштита:
  - 3% од катастарскиот приход и 300 динари за секој осигурен член на домаќинството;
- б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравствено осигурување:
  - 3% од катастарскиот приход и 200 динари за секој осигурен член на домаќинството.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 05-4061

29 декември 1986 година

Охрид

Претседател,

Љупчо Спироски, с. р.

### 23.

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на заедницата на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1987 година се определува во висина од 8% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесок за задолжителни видови на здравствена заштита од 4% и

— стапката на придонесок за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 4%.

Тарифата на придонесот за здравствена заштита за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход во висина од 0,40% од остварениот доход од стопанството;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзани на данок на доход во висина од 0,50% од чистите нето лични доходи и други лични примања.

#### Член 2

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 03-4060

29 декември 1986 година

Охрид

Претседател,  
Љупчо Спирски, с. р.

#### 24.

Врз основа на член 108 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 162 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Охрид, Собранието на заедницата, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО НА ЈУГОСЛОВЕНКИТЕ ДРЖАВЈАНИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Посебниот придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигуреник — член на семејството при Заедницата во месечен износ од 2.500 динари.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

#### Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 05-4350 од 27 декември 1985 година.

Бр. 05-4062

29 декември 1986 година

Охрид

Претседател,  
Љупчо Спирски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —  
КРАТОВО

#### 25.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за Самоуправните интересни заедници за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 18 став 1 точка 19 во врска со член 19 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за здравствена заштита — Кратово, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 24 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

За 1987 година земјоделските осигуреници се обврзуваат да плаќаат годишно 8% од катастарскиот приход.

#### Член 2

Средствата што се обезбедуваат по овој износ служат за финансирање на здравствената заштита на осигурените лица по основ на земјоделско осигурување.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 4259/1  
26 декември 1986 година  
Кратово

Претседател,  
Иванов Добре, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КРАТОВО  
26.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кратово, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВОТО И ОД ДОХОДОТ ОД СТОПАНСТВОТО НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството и од доходот од стопанството на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита за 1987 година се потврдува на 0,60% од пропишаната основица со член 18 од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 98/1  
29 декември 1986 година  
Кратово

Претседател,  
Драгица Јорданова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — ТЕТОВО

#### 27.

Врз основа на член 25 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за култура, Собранието на Заедницата за култура — Тетово, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА — ТЕТОВО ЗА 1987 ГОДИНА**

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот во стопанството, личниот доход од работен однос во нестопанството, придонес од земјоделска дејност и придонес од самостојно вр-

шење на стопанска дејност за обезбедување средства за Општинската самоуправни интересна заедница на култура — Тетово за задоволување на договорните заеднички потреби во областа на културата од општ интерес за општината.

#### Член 2

Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на ОСИЗ за култура изнесуваат:

1. придонес од доход во стопанството — 0,35%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанство — 0,10%;
3. придонес од земјоделска дејност — 0,80%;
4. придонес од самостојно вршење на стопанска дејност — 1,00%.

#### Член 3

Лицата што вршат стопанска дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес за ОСИЗ за култура — Тетово во висина од 5% од основницата на утврдениот данок.

#### Член 4

Организациите на здружен труд од основното, средното насочено образование и социјалната заштита ќе уплатуваат 50% од утврдената основница, а работните организации од високото и вишото образование, општествената заштита на деца, организациите што вршат дејност и заштита на културните богатства и од областа на сценско-музичките дејности ќе плаќаат по стапка од 0,70% од утврдената основница на оваа одлука.

#### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1987 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-4/1

8 јануари 1987 година  
Тетово

Претседател,  
Олгица Тодоровска, с. р

### ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — ТЕТОВО

#### 28.

Врз основа на член 33 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници за физичка култура и член 35 од Статутот на Заедницата за физичка култура — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1987 ГОДИНА

#### I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ОЗТ од областа на стопанството и нестопанството, другите корисници на општествените средства, лицата што обавуваат земјоделска, стопанска и професионална дејност, заради обезбедување средства на Заедницата за физичка култура на општината Тетово и Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје

#### II

Во 1987 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси и тоа:

1. придонеси од доход на ОЗТ по стапка од 0,20% во која е содржана стапката на Заедницата за физичка култура на општината Тетово и стапката на Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје. Распределбата на средствата меѓу Заедницата за физичка култура на општината Тетово и Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје ќе се регулира со посебен договор;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,15%;

3. организациите од областа на здружениот труд на основното и средното насочено образование ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност, по стапка од 0,075%;

4. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,15%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска професионална дејност, по стапка од 0,10%;

6. лицата што вршат стопанска и професионална дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес на Заедницата за физичка култура на општината Тетово, во висина од 1% при што како основница ќе се земе утврдениот данок во паушален износ.

#### III

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доход ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

#### IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 0801-393

25 декември 1986 година

Скопје

Претседател,

Никола Ристоски, с. р.

### ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ТЕТОВО

#### 29.

Согласно член 18 од Статутот на Општинската заедница за вработување — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА

#### I

1. За 1987 година стапката на придонесот за вработување се утврдува на 0,50%;
2. За работниците вработени во странство стапката на придонесот за вработување се утврдува на 3%.

#### II

Придонесот за вработување се плаќа и пресметува според основницата за пресметување на придонесот за вработување и тоа:

1. за работниците во основната организација, за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход);
2. за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход.  
За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување го утврдува Заедницата за вработување во висина од 10% од паушалниот износ на данокот.
3. за работниците на привремена работа во странство основницата ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

#### III

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

#### IV

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.



## V

По еден примерок да се достави до: Републичкиот секретаријат за финансии, Секретаријатот за финансии при СО Тетово, сметководството, архивата и седничен материјал.

Бр. 08-1197/3

16 декември 1986 година

Тетово

Претседател,  
Нада Филиповска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —  
ТЕТОВО

## 30.

Врз основа на член 311 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на заедничка седница на трите собори на Собранието, одржана на 3 октомври 1986 година, донесе

## СТАТУТАРНА ОДЛУКА (I)

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА  
ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
— ТЕТОВО

## Член 1

Во Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), во член 38 ставот 2 се брише.

## Член 2

Член 48 се менува и гласи: Надоместок на личен доход за време на спреченост за работа поради неџа на болен член на потесното семејство под услови утврдени во член 47 од Статутот припаѓа и тоа: На товар на средствата на Општинската СИЗ за здравствена заштита:

1. за дете до 3 години возраст од првиот ден до 15 дена;
2. за други членови на семејството постари од 3 и помлади од 10 години, над 30 дена најдолго 15 дена;
3. за членови на семејството постари од 10 години, како и во случај на неџа на брачен другар — породилка над 30 дена најдолго 7 дена.

По исклучок на став 1 од овој член, а по претходна оценка на Лекарската комисија, надоместокот на личен доход за време на спреченост за работа поради неџа на болен член на потесното семејство, припаѓа и преку роковите утврдени од претходниот став и тоа:

1. неџа на дете до 1 годишна возраст од првиот ден преку 15 дена до 1 годишна возраст на детето;
2. неџа на дете од 1—3 години од првиот ден повеќе од 30 дена до 90 дена без прекини, а за работа по 4 часа дневно до 3 годишна возраст на детето;
3. за неџа на член постар од 3, а помлад од 10 години над 30 дена, најдолго до 60 дена без прекин;
4. за неџа на членови на семејството постари од 10 години, како и во случај на неџа на брачен другар, над 30 дена најдолго до 60 дена.

На товар на средствата на работната организација односно корисниците — работни луѓе за себе и за работниците вработени кај нив и тоа:

1. за членови на семејството постари од 3 години, а помлади од 10 години од првиот ден до 15 дена;
2. за членови на семејството постари од 10 години, како и брачен другар — породилка од првиот ден до 7 дена.

По исклучок од став 2 на овој член, а по претходна оценка на Лекарската комисија, надоместокот поради неџа на болен член на потесното семејство, припаѓа и преку роковите утврдени во претходниот став и тоа:

1. за членови на семејството од 3—10 години од првиот ден преку 15 дена најдолго до 30 дена;
2. за членови постари од 10 години и брачен другар од првиот ден преку 7 дена најдолго до 15 дена.

## Член 3

Член 55 се менува и гласи:

„Основица за надоместок на личниот доход на корисниците — работници за привремена спреченост или отсутност од работа во случаите од член 40 став 1 на овој Статут, ја сочинува просечната аконтација на личниот доход остварена во последните три месеци според настапувањето на случајот поради кој се стекнува право на надоместок, а за корисниците — работните луѓе износот на личниот доход кој е утврден како основица за плаќање на средствата на здравствената заштита во тековната година.

Ако корисникот во последните три месеци не остварил личен доход односно нема утврдено основица за плаќање на средства за здравствена заштита, основицата за надоместокот на личен доход ќе му се утврди од аконтацијата на личниот доход утврдена со самоуправен општ акт на самоуправната организација или заедница во која е вработен, односно од аконтацијата на основицата според која плаќа средства за здравствена заштита“.

## Член 4

Член 56 се менува и гласи:

„Ако привремена спреченост или отсутност од работа траела подолго од шест месеци, основицата за надоместокот на личниот доход се усогласува со порастот на личниот доход во организацијата во тековната година во однос на личниот доход остварен во тримесечниот период кој е земен при утврдувањето на надоместокот на личниот доход, односно со порастот на основицата за плаќање на средства за здравствена заштита, а ако престанал работниот однос, односно вршењето на самостојната дејност, основицата на надоместокот на личниот доход се усогласува со просечниот пораст на личниот доход во Општината во тековната година“.

## Член 5

Во членот 57 зборовите: „1 година“ се заменуваат зборовите „6 месеци“.

## Член 6

Во членот 59 став 1 зборовите „претходната година“ се заменуваат со зборовите „последните три месеци“.

## Член 7

Во членот 60 став 1 зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „шест месеци“.

## Член 8

Членот 63 се менува и гласи:

„Надоместокот на личниот доход што во случаите на спреченоста на работа утврдени со овој статут се остваруваат на товар на средствата на Заедницата изнесува:

а) На корисниците од член 40 став 1 од овој статут:

1. 80% од основицата за надоместок почнувајќи од 31—60 ден од спреченоста за работа и
2. 90% од основицата за надоместок почнувајќи од 61 ден на спреченоста за работа па се додека трае таквата спреченост.

б) Во случаите на спреченост за работа поради неџа на болен член од потесното семејство:

1. 80% од основицата за надоместок за дете до 3 години од првиот ден, а за дете од 3—10 години од 31 ден, па се додека трае таква спреченост, како и за скратено работно време од 4 часа на ден за дете до 3 години.
2. 70% од основицата за надоместок за членови на семејството постари од 10 години, како и брачен другар — породилка над 31 ден,
3. 80% од основицата за надоместок до 60 дена спреченост за работа за работниците вработени во заштитни работилници без оглед на тоа дали се инвалидизирани или не и 90% над 61 ден па се додека трае спреченоста“.

## Член 9

Во членот 93 став 2 зборовите: „или строг затвор“ се бришат.

## Член 10

Во член 107 ставот 2 се менува и гласи: „оцена за привремена спреченост за работа за првите 15 дена „дава лекарот што го избрал корисникот, а од 16—30 дена Лекарска комисија на здравствената и друга организација која спроведува примарна здравствена заштита во состав и на начин определен со самоуправниот општ акт на здравствената и друга организација“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „оценка за привремената спреченост за работа над 30 дена дава Лекарска комисија на Заедницата за здравствена заштита“.

Ставот 3 станува став 4.

## Член 11

Во член 108 став 1 бројката „30“ се заменува со бројката „15“.

## Член 12

Во член 150 став 3 бројката „19“ се заменува со бројката „17“, бројката „13“ кај Соборот на давателите на услугите се заменува со бројката „11“.

## Член 13

Во член 174 став 2 зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „две години“.

## Член 14

Во член 194 став 1 бројката „6“ се заменува со бројката „4“.

## Член 15

Во член 207 бројката „6“ се заменува со бројката „4“.

## Член 16

Во член 214 се додаваат два нови ставови кои гласат:

Став 3: „Конкурсот за избор на секретар на Собранието на Заедницата го распишува Собранието на Заедницата, најдоцна три месеци пред истекот на времето за кое е избран“.

Став 4: „Ако на место секретар на Собранието на Заедницата не се избере нов секретар, Собранието на Заедницата избира без конкурс вршител на должноста секретар на Собранието на Заедницата најдолго за време од шест месеци“.

## Член 17

Во член 261 став 1 после зборот „доход“ по запирката се додаваат зборовите „и со средства по член на домаќинството“ и се става нова запирка.

## Член 18

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-827/1

3 октомври 1986 година  
Тетово

Претседател,  
Даут Изахири, с. р.

## 31.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправниот интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78), член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 19 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА И ВО 1987 ГОДИНА

## Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1985 година, број 0805-1000/6 од 24. X. 1985 година („Службен весник на СРМ“ број 36/85).

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 0805-1101/4

19 декември 1986 година  
Тетово

Претседател,  
Даут Изахири, с. р.

## 32.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 став 3 од Законот за самоуправниот интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО-ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1987 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствената заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица за 1987 година, за кои со Закон не е утврдена основница за придонес.

## Член 2

Основница за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на права од ова осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица претставува договорениот чист личен доход кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички	30.000 дин.
— за квалификувани работници	35 000 „
— за висококвалификувани работници	40.000 „
— за средна школка подготовка	40.000 „
— за виша школка подготовка	50.000 „
— за висока школка подготовка	60.000 „

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1986 година и ќе продолжи и во 1987 година.

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0805-1234/6 од 24 декември 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 4/85).

Бр. 0805-1101/5

19 декември 1986 година  
Тетово

Претседател,  
Даут Изахири, с. р.

## 33.

Врз основа на член 100 и 106 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83 и 43/85) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1987 ГОДИНА

## Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците од подрачјето на општината Тетово за 1987 година.

## Член 2

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени, во 1987 година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

- по стапка од 15% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски доход) и
- паушален износ од 3.000 динари годишно за секој корисник (член на семејство).

## Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 0805-66/4 од 30. I. 1986 година.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-1106/6  
19 декември 1986 година  
Тетово

Претседател,  
Даут Изахири, с. р.

## ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП 34.

Врз основа на член 42 став 1 точка 6 од Законот за здравствената заштита и член 176 од Статутот, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на заедничката седница одржана на 30 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

## I

При остварувањето на здравствена заштита на друго место, надвор од подрачјето на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во патниот и втора класа во железничкиот сообраќај.

За извршеното патување на начин определен во претходниот став на име трошоците за патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина на остварените трошоци.

## II

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- 1.000 динари на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија;
- 2.000 динари ако се упатува во друга република односно покраина.

За децата до 9 годишна возраст се исплатува надоместок за исхрана и сместување за време на патување и престој во висина од 50% од износот определен во претходниот став.

## III

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување од точка II на оваа одлука се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа. Кога патувањето и престојот трае помалку од 8 часа надоместокот на трошоците за исхрана и сместување не се исплатува.

## IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-5/4  
30 декември 1986 година  
Штип

Претседател,  
Надежда Коцева, с. р.

## 35.

Врз основа на член 39 и 43 од Законот за здравствената заштита и член 82 од Статутот на Заедницата, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на заедничката седница одржана на 30 декември 1986 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 1987 ГОДИНА

## Член 1

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица се определува и тоа:

- 12.450 динари, во случај на смрт на дете до едногодишна возраст;
- 19.800 динари, во случај на смрт на дете над едногодишна возраст до седумгодишна возраст;
- 27.300 динари, во случај на смрт на дете над седум годишна возраст до петнаесет годишна возраст;
- 35.400 динари, во случај на смрт на корисници на здравствена заштита на возраст над 15 годишна возраст.

## Член 2

Надоместокот за закоп на осигурено лице надвор од подрачјето на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип се исплатува според одлуката на општинската заедница за здравствена заштита каде што се врши закопот на осигуреното лице ако тоа е поповолно за него.

## Член 3

Во случај на смрт на осигуреникот, на членовите на неговото семејство им припаѓа надоместок за посмртна помош во висина на едномесечен износ на основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјалното обезбедување или привремениот надоместок при што се зема предвид заштитниот додатак што се исплатува со пензијата како и додатакот на инвалидноста што се исплатува со инвалидската пензија по прописите на инвалидско-пензиско осигурување.

## Член 4

Ако закопот на осигурено лице го врши работна или друга организација на истите им припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина на стварно извршените трошоци.

## Член 5

Надоместокот на трошоците за превоз на телото на починатиот корисник, кој претходно е упатен на лекување во здравствена организација надвор од подрачјето на Заедницата, се определува и исплатува во висина на стварно направените трошоци.

## Член 6

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице број 06-25/12 од 27 февруари 1986 година.

## Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-5/5  
30 декември 1986 година  
Штип

Претседател,  
Надежда Коцева, с. р.

36.

Врз основа на член 39 и 43 од Законот за здравствената заштита и член 138 од Статутот, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на заедничката седница на сите собори, одржана на 30 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА НЕГА НА ДУШЕВНО БОЛНИ ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на паричниот надоместок за чување и негување на душевно болни осигуреници во домашни услови.

Член 2

На осигурените лица душевно оболени, сместени на лекување во душевни болници или на осигуреници кои ќе имаат потреба од такво лекување, при сместување во домашни услови, за чување и нега им се определува паричен надоместок во месечен износ од 10.000 динари

Паричниот надоместок од претходниот став се исплатува на лицето кое осигуреното лице го чува и негува.

Член 3

Правото од член 2 на оваа одлука се остварува со писмено барање на странката и мислење на Комисијата на лекари вештаци на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип.

Член 4

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричниот надоместок за нега на душевно болни осигуреници, број 06-25/10 од 27 февруари 1986 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-5/6

30 декември 1986 година

Штип

Претседател,

Надежда Коцева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП

37.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Штип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1987 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување на подрачјето на општината Штип за 1987 година се утврдува по стапка од 0,75%.

Член 2

Основица за плаќање на придонесот за вработување е:

— за работниците во ОЗТ и за работниците вработени кај работодавците, личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход — бруто личен доход;

— за работодавецот, основницата според која плаќа данок од личен доход.

— за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 10% од паушалниот износ на данокот.

Член 3

Облогот и наплатата на придонесот за вработување од член 2 алинеја 2 и 3 го врши Управата за приходи при Собранието на општината Штип.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-28/6

29 декември 1986 година

Штип

Претседател,

Панде Сарев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

38.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Штип, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 30 декември 1986 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1987 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесите од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1) 0,15% од доходот на работните организации на здружен труд;

2) 0,80% од бруто личниот доход од работниот однос во нестопанството;

3) 2% од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;

4) 2% од личен доход од самостојно вршење на други самостојни дејности;

5) 2% од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-36/4

30 декември 1986 година

Штип

Претседател,

Горги Боризовски, с. р.

## Ојласен гел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Се повикува лицето Баталоски Иснија од с. Дебреште, Прилепско, кој наводно умрел во месец мај 1950 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Баталоски Иснија е умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 410/86.

Се повикува лицето Стојна Јанкуловска од с. Горно Оризари, која наводно умрела на 10. II. 1976 година во с. Горно Оризари, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд — Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Стојна Јанкуловска е умрена.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 41/86.

Се повикува лицето Неда Стојановска од Битола, која наводно умрела на 3. X. 1972 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за нејзиниот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Неда Стојановска е умрена.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 386/84.

Се повикува лицето Јолевска Димана од с. Вардино, Демир Хисар, која наводно умрела на 30. III. 1967 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за нејзиниот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека Јолевска Димана е умрена.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 449/86.

Се повикува лицето Петре Сунчевски од с. Градешница, Битолско, кој наводно умрел во текот на 1941 година, во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд во Битола.

Се повикува секој друг кој нешто знае за неговиот живот да се јави во овој суд, затоа што по истекот на горенаведениот рок ќе се докажува дека лицето Петре Сунчевски е умрен.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП. бр. 324/86.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Адвокатот Петар Крстиќ од Куманово, плоштад „Маршал Тито“ број 31, поднесе до овој суд тужба за долг, вредност на спорот 61.500 динари, против тужениот Крстевски Бранко од Рајкова Куќа, сега со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ќе ја одреди за застапник Славица Спасиќ, стручен соработник при Општинскиот суд — Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 492/86.

Величковиќ Марија од Куманово поднесе до овој суд тужба за надоместок на штета, вредност на спорот 1.321.427 динари, против тужениот Мемети Ридван од Куманово, ул. „Димитрије Туцовиќ“ број 20, а сега истиот се наоѓа на работа во Германија со непозната адреса.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во спротивно судот, по службена должност, ќе го одреди за застапник Звонко Јосефски, стручен соработник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 1672/84.

Пред овој суд е заведен спор за сопственост на имот стекнат во брак по тужбата на тужителката Гулсет Мустафовска од Куманово против тужениот Музафер Мустафовски од Куманово, сега со непозната адреса во Шведска. Вредност на спорот 2.089.300 динари.

За привремен застапник на тужениот ќе му биде поставен Љубомир Горѓевиќ, судски приправник при Општинскиот суд во Куманово.

Од Општинскиот суд во Куманово, П. бр. 2424/85.

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор по тужбата на тужителите Петровски Ефтим и Перица од Скопје, ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 8, стан бр. 17 нас. Карпош III, против тужената Хаџиева Дидара од Скопје, со непознато место на живеење, и општина Центар, за право на сопственост и право на користење. Вредност на спорот 210.000 динари.

На тужената Хаџиева Дидара ѝ е поставен привремен старател од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје и тоа лицето Шуркова Цвета, адвокат од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, X П. бр. 3733/85. (3)

Пред овој суд е покрената постапка за поништување на изгубени чекови од страна на предлагачот Колишев Димитрија против противникот Љубљанска банка Основна банка — Скопје. Изгубени се чековите под бр. 1132825-1132830.

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат овие чекови или нешто знае за нив или во меѓувреме ги најде, а истите се издадени од Љубљанска банка Основна банка — Скопје, за тоа да го извести судот во рок од 60 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 256/86. (2)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Зулбије Иљаз од Прилеп против тужениот Ерцаим Иљаз од Скопје, нас. Шуто Оризари, ул. „Галичица“ бр. 5. Вредност на спорот 4.000 динари.

Се повикува тужениот Ерцаим Иљаз од Скопје, а сега со непозната адреса, да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи полномошник кој што ќе го застапува во овој спор, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 974/86.

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води спор за зголемување на издршка на дете по тужбата на малолетната тужителка Наумоска Анета против тужената Доста Наумоска од Прилеп, а сега на привремена работа во Германија. Вредност на спорот 12.000 динари.

Се повикува тужената Наумоска Доста од Прилеп, а сега на привремена работа во Германија со непозната адреса, да се јави во судот и да достави точна адреса или да определи полномошник кој што ќе ја застапува во овој спор, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот.

Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 945/85.

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба на недвижен имот по предлог на предлагачот Бекири Адуш од с. Боговиње против противниците Бекири Ферик Меваип и Бекири Ферик Рахим, двајцата од НРС Албанија, со непозната адреса.

Се повикуваат противниците Бекири Меваип и Бекири Рахим да се јават во судот, да достават адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, судот на противниците ќе им постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 143/86.

Се повикува лицето Нухии Исмет од с. Одри да се јави во Општинскиот суд во Тетово или некој друг кој знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку не се јави лично тој или некој друг што знае за неговиот живот, судот ќе ја утврди смртта на лицето Нухии Исмет од с. Одри.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 931/86.

Пред овој суд се води предлог за физичка делба од страна на предлагачот Смилевски Тодор од Тетово и Женика Смилевска од Тетово против противниците Стојан Атанасовски и др.

Се повикуваат противниците Атанасовски Стојан, со непозната адреса во Румунија, Александра Илиќ, Јадранка Милиќевиќ и Ацо Грнчаровски, со непознати адреси во САД, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јават во Општинскиот суд во Тетово по предметот ВПС бр. 528/86 за физичка делба или во тој рок да одредат свој полномошник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката.

Доколку во определениот рок не се јават, судот ќе им постави привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС бр. 528/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на Јакуп Алити од с. Боговиње против тужената Гилнас Алити, род. Лимани, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Гилнас Алити е со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно судот, преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе ја постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 60/87

## РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 99 од 17. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 695, го запиша во судскиот регистар основањето на Издавачката работна организација „Стремеж“ — Прилеп, во основање, под фирма: Издавачка работна организација „Стремеж“ — во основање — Прилеп.

Основна дејност:

120311 — издавачка дејност.

Споредна дејност:

070128 — трговија на мало со книги, канцеларски материјал и прибор.

Во правниот промет со трети лица има целосни овластувања.

Општинската СИЗ на култура, како основач, презема одговорност според обврските што ќе ги преземе Работната организација во висина од 1.800.000,00 дин.

Име на лицето овластено за застапување е Ристески Благоја, привремен работоводен орган.

Основач е Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Прилеп, со Одлука бр. 08-191/1 од 15. XI. 1985 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 99/86. (359)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 197 од 5. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 36 го запиша во судскиот регистар престанокот со работа и бришењето од регистарот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Битола, со следните податоци: Престанување на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола и здружување кон Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 197/86. (367)

Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 239 со решението од 22. V. 1986 година, на регистарска влошка бр. 682, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на РО Дом на културата „Марко Цепенков“ — Прилеп, ц.о., со следните податоци: проширување на споредната дејност, уште со:

120321 — музеи, галерии, збирки и др.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 239/86. (378)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 702 од 12. IX. 1986 година на регистарска влошка бр. 1-1906-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на споредната дејност на Градежно-занаетчиската договорна организација на здружениот труд „Славеј“, Ц. О. Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 16, со следните податоци: Се запиша проширувањето на основната дејност со:

— производство на префабрикувани градежни елементи (бетонски блокови, терацо, плочки и др.);

— производство на градежни елементи од дрво (ролетни, ламперија, бродски под и др.);

— друга преработка од пластични маси (поедини делови за потребата на РО, копчиња и сл.).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 702/86. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 960 од 12. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-2092-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на РО под фирма: Основно училиште „Видо Смилевски-Бато“, Р. О. — Скопје, во основање, ул. „Коста Новаковиќ“ бб, нас. „Јане Сандански“.

Училиштето е основано со одлука бр. 08-2358 на 27. VI. 1986 година, донесена од Соборот на здружен труд од Собранието на општината Кисела Вода.

Основни дејности: 120111 — основно образование.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица работната организација одговара со сите свои средства.

За обврските на основното училиште одговара основачот неограничено супсидијарно.

Лице овластено за застапување е Србиновски Мирко, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 960/86. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 883 од 4. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 2-2075-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската задруга „Термо-Два“, Р. О. — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Цветко Ангеловски, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Симеон Величковски, в.д. директор, на Задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 883/86. (401)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1050 од 10. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-13-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за Математичко-технички науки, О. Сол. О. ООЗТ — Скопје, ООЗТ Технолошко-металуршки факултет — Скопје, ул. „Рупер Бошковиќ“ бр. 16 — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник в.д. декан д-р Виолета Чепујнска, а се запишува новиот застапник д-р Бранко Попов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1050/86. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 990 од 10. X. 1986 година, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата со следните податоци: Досегашната фирма на Здружената самоуправна интересна заедница на физичка култура на град Скопје, со Ц. О., Булевар „ЈНА“ бб — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Самоуправна интересна заедница на физичка култура на град Скопје, со целосна одговорност, Булевар „ЈНА“ бб — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 990/86. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 766 од 17. X. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-1773-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправна интересна заедница за водостопанство, Ц. О. — Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ број 84-а, со следните податоци: Се запиша бришењето на досегашниот застапник Душко Стоевски, а се запишува новиот застапник проф. Михајло Серафимовски, дипл. град. инж. претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 766/86. (461)

## С О О П Ш Т Е Н И Ј А

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на 4 (четири) судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит;

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир објавуваат дека ќе извршат избор на тројца судии во Општинскиот суд Скопје II — Скопје

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Собранието на општината Чаир — Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

## СОДРЖИНА

Страна

12. Одлука за висината на такси за дозволи и за визи што се издаваат на граничните премини — — — — — 17
13. Решение за давање согласност за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — — — — — 17
14. Решение за повторно именување заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција — — — — — 17
15. Решение за повторно именување заменик на главниот републички инспектор за техничка инспекција — — — — — 18
16. Решение за повторно именување главен републички инспектор за техничка инспекција 18
17. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за информации — — 18
18. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и физичка култура — — — — 18
19. Решение за повторно назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство — — — — — 18
20. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Републичкиот завод за статистика — — — — — 18
21. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за правосудство и управа — — — — — 19
22. Решение за повторно назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски — — — — 19
23. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд 19
24. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура — — — — — 19
25. Решение за разрешување и именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на штетата од елементарни непогоди — — — — — 19
26. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — — 20
27. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — — 20
28. Правилник за времето на траењето на облеката, чевлите и посебната лична опрема на работниците на милицијата за кои се обезбедуваат средства во Буџетот на Републиката — — — — — 20
29. Упатство за начинот на запишување, уплатување, користење и враќање на средствата од заемот, како и за формата и текстот на обврзниците — — — — — 22

### Општи акти на самоуправните интересни заедници

#### СКОПЈЕ

7. Одлука за утврдување на фиксниот износ и стапката на придонесот за старосно осигурување на земјоделците за 1987 година — 25
8. Одлука за изменување на Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — — — — — 25

9. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесите на здравствена заштита на работниците — — — — —	26	22. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделците за 1987 година — — — — —	30
10. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствена заштита на земјоделците — — — — —	26	23. Одлука за стапките и тарифите на придонесите на здравствена заштита на работниците за 1987 година — — — — —	30
11. Одлука за висината на стапката за посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	26	24. Одлука за утврдување на посебниот придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство за 1987 година — — — — —	31
12. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личен доход на работниците како приход на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општината Чаир во 1987 година — — — — —	26	КРАТОВО	
БЕРОВО		25. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците за 1987 година — — — — —	31
13. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1987 година — — — — —	27	26. Одлука за потврдување на висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството и од доходот од стопанството на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита за 1987 година — — — — —	31
ГОСТИВАР		ТЕТОВО	
14. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите од личниот доход на работните луѓе што се плаќа во корист на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Гостивар — — — — —	27	27. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската СИЗ за култура — Тетово за 1987 година — — — — —	31
ДЕБАР		28. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Заедницата за физичка култура на општината Тетово и Републичката СИЗ за физичка култура — Скопје за 1987 година — — — — —	32
15. Одлука за висината на стапката на придонесот за вработување за 1987 година — — — — —	28	29. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1987 година — — — — —	32
СВЕТИ НИКОЛЕ		30. Статутарна одлука (I) за измена и дополнување на Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово — — — — —	33
16. Одлука за утврдување стапките на придонесите за Општинската СИЗ за култура, физичка и техничка култура и информирање Свети Николе и за здружување средства во РСИЗ за физичка култура за 1987 година — — — — —	28	31. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1986 година и во 1987 година — — — — —	34
17. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Свети Николе за 1987 година — — — — —	29	32. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1987 година — — — — —	34
18. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на пресметковната стапка за здружување на средствата во Општинската СИЗ за социјална заштита — Свети Николе во 1987 година — — — — —	29	33. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците во 1987 година — — — — —	34
КОЧАНИ		ШТИП	
19. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	29	34. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита — — — — —	35
20. Одлука за утврдување основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за 1987 година — — — — —	29	35. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурените лица во 1987 година — — — — —	35
ОХРИД		36. Одлука за утврдување на паричниот надоместок за неѓа на душевно болни осигуреници во 1987 година — — — — —	36
21. Одлука за утврдување основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за 1987 година — — — — —	30	37. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за вработување за 1987 година — — — — —	36
		38. Одлука за утврдување стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонес од личен доход на граѓаните за 1987 година — — — — —	36